

# Простор полн со живот

**П**ојавата на изложување слики надвор од официјалните музејски и ликовни галерии кај нас датира од пред околу три години. Досега во Скопје се случи изложбен простор да бидат: месарница, продавница за чевли, за мебел, за предмети од домаќинството, пицерија, кафеана. Во овие, да ги наречеме алтернативни галерии, излагале постари и во јавноста афирмирани ликовни творци, но и млади уметници кои тукшто зачекориле во мачното но инспиративно пространство на творештвото.

Причините за навидум се позачественото „одметнување“ на умет-

во последните години не ја надминува бројката од 15 до 20. Тие салони зиме се незатоплени и уште понестопримливи за и онака малиот број публика, која не е побројна ниту во другите сезони. Но, најверојатно, овие фактички состојби многу помалку им пречат на нашите уметници, отколку начинот на кој галериите ја вршат својата функција.

Мнозина од таканаречените познати уметници, оние кои зад себе имаат години творечко и излагачко искуство и признанија и кои во секое време можат да реализираат изложба во овие наши позначајни галерии, изложувањето таму со задоволство би го менувале за из-

ните на уметноста (доста затворени за поширок круг од нив), се задоволуваат со излагање на своите цртежи и слики или графики меѓу чевли, тенцириња или спални гарнитури по градските излози.

## УПРОСТЕНИ ПРИЧИНИ

Вака изнесени причините поради кои ликовните уметници се повеќе ги напуштаат ликовните галерии и салони, иако се најглавни, може да изгледаат поединствени и упростени. Веројатно дека секој поединчен ликовен творец има и сопствена приказна зошто своите дела побрзо би ги изложил в кафеана или градски излог односно во галерија. Меѓу останатите причини само да го споменеме и малиот број галерии во споредба со бројот на ликовните уметници. Скорешното отворање на Ликовниот салон на ДЛУМ во Скопје ќе создаде можност за уште нови 15 изложби годишно. За 650-те ликовни уметници, колку што брои Друштвото на ликовните уметници на Македонија тоа ќе биде само капка во морето на можноста за презентирање на сојузната продукција.

Затоа, постоењето на алтернативните галерии треба да се приими, кажано со речникот на медицината, како првата болка што го опоменува телото дека со некој негов орган не е в ред. Ако галериите не ја отфрлат својата зачмаеност, неефикасност и глумазност во функционирањето, во чија основа лежи поттикот и афирмацијата на современото творештво, тоа својот пат до јавноста ќе си го иззнајде вака или онака бидејќи по својата природа е јавно. Работата е во тоа комуникацијата и посредништвото меѓу творештвото и публиката, сепак, да е во рацете на стручњачи.

## Стремежите за нови форми на создавање и презентирање во областа на ликовното творештво, се почесто ги одалечува нашите ликовни уметници од официјалните музејски и галериски салони

нишите од официјалните галерии што постојат за да го афирмираат нивното создавање, се повеќе. Засега одговорите за оваа релативно нова појава, главно, треба да се побараат во начинот на работата на овие галерии од една страна и стремежите за нови форми на создавање и презентирање на созданото, што го заговараат уметниците, од друга.

### СПОНТАНО И ИСКРЕНО

Да се повторува, како толку пати до сега дека музејските и галериските институции работат со минимални финансиски средства е излишно. Познато е дека изложбите што може една ваква институција годишно да ги организира

ложување в кафеана, на пример. Па, тоа и го прават. Зашто? Затоа што повеќе веруваат во комуникацијата што нивната уметност ја остварува во простор полн со живот, секојдневен, со публика која не е, според нивното сфаќање, заинтересирана од уметноста, која неа не ја прима како принуда. Во кафеите и во сите други „обични“ и „неуметнички“ простори, сметаат овие наши уметници, каде што не ма посредници, уметноста се доживува поспонтано и поискрено. А токму за тоа, некусо речено, мноштвина од нив се и заинтересира.

Младите пак, раководени од природната желба за афирмација, немајќи пруг избор кога веќе не можат лесно да ги освојат пантен-

4.Н. и.ГУ87